

**БАРАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ**
**Информации за клиентот:**

 Назив на жирантот / гарантот: 

 Матичен број (правни лица): 

 ЕМБГ (физички лица): 

 Даночен број (правни лица): 
**Седиште и адреса (правни лица) или адреса според лична карта (физички лица):**

 Место: 

 Адреса: 
**Адреса за кореспонденција: \* Ако е различна од претходната**

 Место: 

 Адреса: 
**Лице за контакт:**

 Име и презиме: 

 ЕМБГ: 
**Контакт со жирантот / гарантот:**

 Мобилен телефон на лицето за контакт: 

 Друг мобилен телефон: 

 Фиксен телефон: 

 Друг фиксен телефон: 

 E-mail: 

 Факс: 

 Брачна состојба:  да  не Деца:  да, \_\_\_\_\_  не

 Живеалиште:  сопствен стан/куќа  стан/куќа под наем

 Имотна состојба:  сопствен стан  сопствена куќа  сопствено возило  друго, молиме наведете: 
**Информација за постоечки задолженија:**

(вклучително и кон државни институции)

Финансиска институција	Вид на задолженост	Износ на задолжение	Почеток (мес. год.)	Рок (број на месеци)	Износ на ратата

**Неопходни документи за физичко лице:**

- Копија од личната карта со потпис;
- Потврда за остварен приход (копије);  Потврда за редовен работен однос  Менаџерски договор  Семејни приходи  
 Договор за наем  M1/M2  Останати приходи (ако има)
- Потврда за исплатена плата во последни 3 месеци со рекапитулар;
- Про-фактура од добавувачот;  
 Детална спецификација за возилото со опис и цена

**Неопходни документи за правно лице:**

- Копија од Решението за регистрација издадено од Централен Регистар со потпис и печат;
  - Копија од тековната состојба не постара од 6 месеци со потпис и печат, ЗП образец и потписен картон од банка;
  - Биланс на состојба и Биланс на успех за последната година и бруто биланс или заклучен лист со последен датум на книжење;
  - Список на отворени жиро сметки во деловни банки и број на жиро сметката;
  - Поврзани субјекти со правното лице корисник на лизинг;
  - Копија од лична карта на управителот со потпис;
  - Про-фактура од добавувачот;  
 Детална спецификација на возилото и цена (потпис и печат на клиентот)
- Во случај договорот за лизинг да го потпишува ополномоштено лице:**
- Копија од лична карта на ополномоштеното лице со потпис;
  - Полномошно од правното лице со потпис од управителот и печат

**Информација за превозното средство:**

 Марка: 

 Модел: 

 Набавна цена на средството:  ЕУР со ДДВ

 Број на превозни средства: 

 Рок на испорака:  дена

 Користи ли даночен кредит?  да  не

**Информација за финансирањето:**

Вид на финансирање: финансиски лизинг

 Учество: 

 Времетраење на лизингот (во месеци): 

 Остаточна вредност: 

Изјавувам дека сите податоци се вистинити и дека ни еден податок не е изоставен кој е важен за финансирање на лизингот.

Со својот потпис под барањето гарантирам за точноста и целосноста на наведените податоци за мене/друштвото кое го претставувам и изјавувам дека сум запознат-а со тоа дека наведувањето на неточни податоци ќе има последица кривично гонење како и надомест на штета во корист на ЕВРОЛИЗ АУТО ДООЕЛ Скопје.

Се согласувам и го овластувам ЕВРОЛИЗ АУТО ДООЕЛ Скопје за мене да ги побара и добие сите дополнителни документи за обработка на барањето за лизинг.

Ги овластувам институциите каде се водат нашите трансакциски сметки согласно Законот за Банките и Законот за заштита на личните податоци да ги дадат сите потребни документи за обработка на барањето за лизинг.

Датум:

Потпис на жирантот / гарантот: \_\_\_\_\_ (печат на правното лице)